




Агенда за обука:
НЕВЕРБАЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ЗА СУДИИ
Датум: 11 Април 2023 година
Место: Академија, ламела 1

09:00 – 09:15		Пристигање Регистрација на учесниците Кафе за пречек
09:15 – 09:30		Вовед во семинарот Воведни забелешки Преглед на семинарот, преглед на целите (Исходите од учењето)
09:30 – 11:00		Модул I: Вовед во невербалната комуникација Потекло и општо значење на невербалната комуникација Клучни елементи на невербалната комуникација Модул II: Важноста на НВК за адвокатите
11:00 – 11:30		Пауза за кафе
11:30 – 12:45		Модул III: Вовед во користењето и толкувањето на НВК Категоризација на невербална комуникација Модул IV: Користење на невербална комуникација
12:45 – 13:30		Пауза за ручек
13:30 – 15:00		Модул V: Толкување на невербалната комуникација Модул VI: Специјални употреби на невербална комуникација Синхронизација и пресликување Лидерство
15:00 – 15:30		Пауза за кафе
15.30 – 16:30		Модул VII: Посебни фактори и ограничувања на НВК Реагирање на невербална комуникација Разбирање на ограничувањата на невербалната комуникација Модул VIII: Етичките импликации на НВК
16:30 – 17:00		Завршување и затворање на семинарот Резиме, повратни информации, предлози, планирање за иднина Затворање на семинарот

МАРК ЕВАН СЕГАЛ

Марк Сегал е адвокат, по потекло од Филадельфија, Пенсилванија, кој работи како меѓународен правен консултант од јануари 1994 година. Дипломец на престижниот Универзитет на Пенсилванија, со напредни дипломи по право и меѓународни односи, и девет години практикувал право во Пенсилванија пред да се пресели во Литванија во 1994 година. Оттогаш, тој работи и/или живее во Балтичките држави, Централна и Источна Европа, Балканот, Кавказ, Руската Федерација, Централна Азија, Азија, Блискиот Исток, Африка и Латинска Америка. Има извршувано задачи во вкупно повеќе од педесет земји.

Во текот на изминатите дваесет и девет години, г. Сегал учествувал во бројни правни, судски и законодавни реформски проекти. Држел високи позиции во име на многу различни меѓународни организации и даватели на помош, вклучително и како лидер на тимот на десет проекти спонзорирани од Европската Унија. Во неговите задачи соработувал со парламенти, министерства, владини институции, судови, институции за професионална обука, професионални здруженија и невладини организации. Неговата работа опфаќа прашања на владеење на правото, законски реформи, судски реформи, судска администрација, изготвување закони, правна етика, обука на обучувачи, градење институции, развој на капацитети и следење и евалуација. Тој е специјализиран за подигање на професионалните квалификации на правните професионалци. Ова вклучува организација и спроведување на стотици обуки за илјадници судии, обвинители и адвокати во десетици земји. Неговите семинари за невербална комуникација за судии добија значително внимание.